



ВЖЕШТЕНА АТМОСФЕРА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

# ЦРВЕНКОВСКИ



# ГРУЕВСКИ

**Премиерот Бранко Црвенковски конечно сфати дека партиските работи му се излезени од контрола.**

**Никола Груевски преку Политичка академија одлучи да обучува идни носители на јавни политички функции во државата.**

■ Пишува:  
Жаклина МИТЕВСКА



Во изминативе 13 самостојни години на македонската политичка сцена главните случувања се одвиваа околу двете политички партии - СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. И покрај постоењето на другите политички партии во нашата држава, се покажа дека претходно споменатите се главните политички конкуренти кога станува збор за освојувањето на владејачкиот пиедестал. Освен тоа, и вниманието на македонската јавност секогаш е сконцентрирано во нивните водачи кои во изминатиов период само ја менуваа позицијата, еднаш на власт, другпат во опозиција. Минативе години не можевме да се пофалиме со компетентни и стручни политичари. Тие не ја претставија Ма-

кедонија во вистинско светло. Напротив, нивните лични интереси беа насочени кон предизвикот да се седне во владејачката фотелја.

Всушност, и на Црвенковски му требаше долго време да си признае дека неговите луѓе "се подзаборавиле" во власта. Тој за првпат во новиот мандат, го собра својот партиски кадар, министрите, нивните заменици, пратениците. Неговата цел беше да ја испита причината за паѓањето на рејтингот на владината коалиција, како и причината за поделбите меѓу социјалдемократите и да им стави до знаење дека е вистински момент да се воспостават нови правила на игра.

## ГРЕШКИ

- "Мислам дека дел од луѓето се заборавија. Секоја власт создава амбиент во кој луѓето се забораваат, но состојбите во Македонија не дозволуваат и оваа наша власт да го направи тоа, уште

повеќе да повтори некои грешки од претходниот период. Мислам дека ќе се договориме, ќе воспоставиме нови правила на игра кои ќе важат за сите и кои ќе бидат критериум дали некој ќе може да опстои или не. Пропусти има во повеќе сегменти и во партискиот и во парламентарниот и во делот на извршната власт. Мислам дека повеќе луѓе ќе добијат жолт картон, а дали ќе има и црвени, ќе видиме во наредниот период", изјави Црвенковски.

Но, иако најави, по партискиот состанок, немаше ниту црвени, ниту жолти картони. Целата атмосфера заличува на веќе виден издуван балон. Работата на функционерите на СДСМ допрва ќе се преиспитува, а според информациите кои кружат во јавноста, казни ќе има, но во пониските ешалони, односно ќе настрадаат само неколку директори на јавни претпријатија, кои и онака по последната владина реконструкција требало да бидат сменети. Црвенковски ги изневери очекувањата на граѓаните затоа што изјави дека неговото предупредување не значи нова владина реконструкција, туку ќе се преиспитува работата на сите оние кои ги ставиле партиските принципи во втор план. Освен тоа, Премиерот најави и дека ќе ја зголеми платата на министрите, замениците - министри, државните секретари како и на сите други функционери од повисоките ешалони на власта. Сето ова се случува во време кога за штрајкувачите нема пари во Буџетот.

Изјавата на Црвенковски дека очекува поголема соработка и координација од своите луѓе и поголема ефикасност од пратениците, доволно говори дека во изминатиов период функционерите на СДСМ не се консултирале со нивниот водач и дека не постоела партиска дисциплина. Дека е така потврдува и самоволното однесување на општинските организации, непослушноста и создавањето на лоби групи на локално ниво. Некои медиуми веќе објавија дека судирот ме-

# И ДИСЦИПЛИНИРА КИ ОБРАЗУВА КАДРИ

ѓу приврзаниците на Петковски, Бучковски и Митрева, како и лојалистите на Црвенковски кои се обидуваат да ги зацврстат своите позиции пред почетокот на партиската трка за избор на претседателски кандидат, веќе десет месеци го кочат изборот на локалните лидери во повеќето општински организации во државава. Меѓу другото, како што тврдат партиски извори, дури и внатрешните анкети покажуваат постојан пад на рејтингот на Владата на Црвенковски. Од партијата велат дека Претседателството мора до март, кога се очекува обелоденување на кандидатот на СДСМ за претседател, да ги смири страстите на локално ниво и да се фокусира на кампањата. Црвенковски, барем како што беше обелоденето во јавноста, повеќе нема да толерира судир на одредени групи, крила и фракции. Тој дал краен рок до март за комплетирање на општинските партиски организации, а по тој термин лично самиот ќе пресечел.

## НАСОКА

По доаѓањето на Никола Груевски на челно место во ВМРО-ДПМНЕ, работите во оваа партија почнаа да се одвиваат во поинаква насока. Раководството на ВМРО-ДПМНЕ ги исклучи Доста Димовска и Марјан Ѓорчев од партијата, поради нивното фракционерско дејствување.

- "Сè што прави ВМРО-ДПМНЕ е со силна подготовка за наше враќање на власт на наредните избори, иако основниот императив на партијата е пред сè поправање на катастрофалната економска состојба во РМ, зачувување на националниот интерес во РМ и зачувување на Македонија онаква каква што ја знаеме и сакаме да биде. ВМРО-ДПМНЕ излезе со некаде околу 15 законски проекти коишто ги предложи до Собранието на РМ за усвојување. Најголемиот дел од нив, за жал, беа отфрлени од страна на владејачкото мнозинство, иако во ниту еден момент тие не понудија алтернативно ре-

шение, или какво и да е. Едноставно ги отфрлија само затоа што се од ВМРО-ДПМНЕ. Внатрешните конечно завршува процесот на стабилизација во смисла на избори на претседатели на општински комитети. Мислам дека само уште еден или два општински комитети немаат претседатели. Имаме целосно екипирање на партиските комитети кои веќе имаат избрано целосно членство. Тука е и Политичката академија како место во кое ќе се образуваат идните функционери на ВМРО-ДПМНЕ, практично идните државници, меѓутоа и оние кои додека ВМРО-ДПМНЕ е опозиција ќе бидат носители на опозиционите активности на партијата итн.", објаснува Оливер Шамбевски, директор на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ.

- "Современите политичари секојдневно се ставени пред предизвиците да им конкурираат на своите политички опоненти, да водат отворени политички дебати и да опстојуваат на своето мислење, да ги презентираат јасно своите политички убедувања и идеи,

ПРОМОВИРАНА ПОЛИТИЧКАТА АКАДЕМИЈА



## ВЖЕШТЕНА АТМОСФЕРА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НЕ ЗНАЧИ  
НОВА ВЛАДИНА РЕКОНСТРУКЦИЈА

ДОБЛИЖУВАЊЕ НА ВМРО-  
ДПМНЕ ДО ЕВРОПСКИТЕ  
ПАРТИИ - АНДРЕАС КЛАЈН



да бидат ефективни. Тие треба да бидат иницијатори на нови политички активности, да ги променат постојните и да ги продолжат активностите кои досега се покажале позитивни и корисни. Затоа убедени сме дека неопходно е постојано инвестирање во човечките ресурси кои ќе бидат носители на опозиционите, а во иднина и на државните активности на партијата", изјави Никола Груевски, при промоцијата на Политичката академија.

Станува збор, всушност, за Проект преку кој ќе се обучуваат идните носители на мандати и јавни функции. Тој ќе се реализира во соработка со Фондацијата "Конрад Аденауер" и со поддршка на Меѓународниот републикански институт преку одржување семинари, односно интензивни средби двапати годишно. Првата сесија содржи седум семинари кои ќе бидат реализирани во Скопје и по еден во Охрид, Битола, Струмица, Штип, од 20 февруари до 23 мај. За првата група семинари се пријавија 140 носители на мандати и функционери на ВМРО-ДПМНЕ од цела Македонија. Проектот е по урнекот на политичките академии на повеќето поголеми политички партии во Западна Европа, а посебно на христијанско-демократската партија во Германија и е прв проект во Македонија.

- "Постоенето на политички кадри од разни профили во секојдневното политичко дејствување - како што всушност изјави и лидерот на најголемата

опозициона партија, Никола Груевски - е основен услов на секоја современа политичка партија. Денес кога се залагаме за демократски политички систем не е возможно да се замисли успешно политичко работење без умешност и компетентност на политичката партија и без професионалност во менаџментот. Целта на овој амбициозен проект е изградување, едуцирање и обука не само на политичките кадри на нашата партија ВМРО-ДПМНЕ за што поуспешно реализирање на партиските активности, туку за подготовка на идните политички кадри за високите функции во државните органи во РМ. Самиот проект е конципиран така што предавањата ќе се вршат од страна на домашни, странски реномирани предавачи од Македонија, а обезбедени се предавачи од Холандија, Германија, САД итн. Предавањата ќе се однесуваат на темите посебно поврзани со битните прашања како што се организацијата на власта и политичкиот систем на РМ, демократијата и политичките партии и нивно функционирање, економија, буџетски и даночен систем, политички менаџмент, меѓународни невладини организации итн. На Македонија ѝ е потребна добра платформа за натамошен економски политички развој кој е толку неопходен".

- "Првпат од почетокот на нашата активност во Македонија ни се нуди можност долгорочно и трајно да развиеме концепт со нашиот партнер ВМРО-ДПМНЕ и да ја доближиме до

идеите и замислите на семејството на европските демохристијански и конзервативни народни партии. На семинарите ќе се обработува по еден тематски комплекс по следниот редослед: демократија, политички систем на РМ, Устав, човекови права, економски и социјални предизвици во демократијата, комуникација, улога на медиумите во демократијата, надворешна и безбедносна европска политика. Целта на Политичката академија е промовирање на основните принципи на демократското општество и размена на информации и искуства со демохристијанските конзервативни носители на функции во Европа и други сродни партии со ВМРО-ДПМНЕ. Така кога еден ден Македонија ќе биде дел од ЕУ, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде прифатена во европскиот Парламент како рамноправен член на Европската народна партија", изјави Андреас Клајн, претставникот од "Конрад Аденауер".

Како и да е, активностите на позиционата СДСМ и опозиционата ВМРО-ДПМНЕ се во насока на тоа едните да ја задржат, а другите да дојдат на власт. Во тие партиски игри и лавиринти, за жал, најчесто се забораваат државните и националните интереси.